


<p>MACEDONIAN FISHING FEDERATION Bul. "Koco Racin" 75, Skopje Republic of Macedonia Tel./fax: +389 2 31 64 539 E.mail: contact@mrf1952.mk Web site: www.mrf1952.mk</p>		<p>МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Бул. " Кочо Рацин" 75 Скопје, Република Македонија Тел/факс: +389 2 31 64 539 E.mail: contact@mrf1952.mk Web site: www.mrf1952.mk</p>
---	---	---

ДРЖАВЕН МУШИЧАРСКА ЛИГА 2018

„ЛОВ НА РИБИ ГРАБЛИВКИ СО РИБОЛОВНА ТЕХНИКА МУШИЧАРЕЊЕ“

Организатор: **Македонска Риболовна Федерација**

Домаќин: _____

Термин на одржување на натпреварот: **22.04.2018 и 28.04.2018 год.**

Категорија: **Сениори**

Конкуренција: **Поединечно**

Место: **риболовен ревивр река Сатеска, риболовен ревивр река _____**¹

Право на учество на куп натпреварите во организирана организација на МРФ, во поединечна конкуренција, имаат сите натпреварувачи регистрирани во РЗК членки на МРФ, кои навремено го извршиле пријавувањето, имаат решение за вршење на дејност спорт од Агенција за млади и спорт, матичното РЗК да има уплатена членарина за тековната година на жиро сметка на МРФ најдоцна 7 (седум) дена пред почетокот на натпреварот на кој ќе учествуваат.

Рок за пријавување: 15.03.2017

Рок за достава на документи за спортска легитимација: 01.04.2018

Број на натпреварувачите не е ограничен.

Сите натпреварувачи мораат да бидат регистрирани спортски риболовци и да поседуваат спортска легитимација пред почетокот на натпреварите за тековната година, согласно правилникот за регистрација на МРФ. Нерегистрираните членови немаат право на настап.

Натпреварот ќе трае вкупно 12 часа, во четири кола од по 3 часа, 2 кола во првиот ден и 2 кола во вториот ден. Предвиден е улов на риба само од видот пастрмка.

За учество во лигата ќе се плаќа котизација од 2000 денари по натпреварувач.

¹ Патеката за трето и четврто коло ќе се одреди дополнително, а најдоцна до 24.04.2018

ПРОГРАМА

Недела, 22.04.2018 (прв ден)

- 7.00 до 7.30 часот - Пристигнување на натпреварувачите на река Сатеска
- 7.30 до 8.00 часот - Запознавање на натпреварувачите со патеката и правилата
- 8.00 до 8.15 часот - Ждрепка за позиции и сектори за прво коло и подготовка на натпреварувачите
- 8.15 до 8.45 часот – Распоредување на натпреварувачите по секторите
- 9.00 часот - Почеток на првото коло од натпреварот прв сигнал
- 12.00 часот - Крај на првото коло од натпреварот втор сигнал
- 12.00 до 13.00 - Враќање на збирното место, ждрепка за позиции и сектори за второ коло и подготовка на натпреварувачите
- 13:00 до 15:30 - Пауза
- 15.30 до 16.00 часот - Распоредување на натпреварувачите по секторите
- 16.00 часот - Почеток на второто коло од натпреварот трет сигнал
- 19.00 часот - Крај на второ коло четврти сигнал

Сабота, 28.04.2018 (втор ден)

- 7.00 до 7.30 часот - Пристигнување на натпреварувачите на река _____²
- 7.30 до 8.00 часот - Запознавање на натпреварувачите со патеката и правилата
- 8.00 до 8.15 часот - Ждрепка за позиции и сектори за прво коло и подготовка на натпреварувачите
- 8.15 до 8.45 часот – Распоредување на натпреварувачите по секторите
- 9.00 часот - Почеток на првото коло од натпреварот прв сигнал
- 12.00 часот - Крај на првото коло од натпреварот втор сигнал
- 12.00 до 13.00 - Враќање на збирното место, ждрепка за позиции и сектори за второ коло и подготовка на натпреварувачите
- 13:00 до 15:30 - Пауза
- 15.30 до 16.00 часот - Распоредување на натпреварувачите по секторите
- 16.00 часот - Почеток на второто коло од натпреварот трет сигнал
- 19.00 часот - Крај на второ коло четврти сигнал
- 19.30 до 20.00 часот - Соопштување на резултатите и прогласување на најдобрите поединци

² Патеката за трето и четврто коло ќе се одреди дополнително, а најдоцна до 24.04.2018

Натпреварот треба да биде медиумски покриен од најмалку 1 медиум.

За фер и коректно спроведување на натпреварот Македонската риболовна федерација ќе ангажира доволен број на волонтери кои ќе им помагаат на судиите и натпреварувачите доколку имаат било каква потреба.

Судискиот колегим ќе биде дополнително одреден.

Натпреварот ќе биде во два сектори, со извлекување на сектор и позиции за секој натпреварувач одделно. Патеката ја одредува комисија од МРФ.